

На редовното годишно собрание на акционери на Топлификација АД Скопје одржано на 31.10.2017 година, врз основа на потпишаните акционерски книги присуствуваа 933 акционери и полномошници на акционери кои поседуваат 371.383 акции или вкупно 82,53% од вкупниот број на акции. При разгледувањето на точките од дневниот ред и донесувањето на одлуки, присутните акционери гласаа на следниот начин:

<b>Точки на дневен ред</b>		<b>„за“</b>	<b>„против“</b>	<b>„воздржани“</b>
<b>1</b>	<u>Годишен извештај за работата на Друштвото во 2016 година</u> - Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Топлификација АД Скопје во 2016 година	207.559 акции 55,90%	123.807 акции 33,34%	16.886 акции 4,55%
<b>2</b>	<u>Годишна сметка и финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година</u> - Одлука за одобрување и усвојување на деловните резултати по Годишна сметка за 2016 година - Одлука за одобрување и усвојување на деловните резултати по консолидирана Годишна сметка за 2016 година	210.609 акции 210.616 акции	155.835 акции 155.735 акции	1.806 акции 95 акции
	- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управен одбор: Д-р Димитар Хаџи-Мишев, претседател Георги Велевски, член Д-р Зоран Колев, член Дине Илиев, член Зоран Ковачевски, член	210.374 акции 210.374 акции 204.782 акции 210.374 акции 204.314 акции 210.014 акции	154.367 акции 155.890 акции 154.254 акции 155.650 акции 139.565 акции 151.005 акции	/ 40 акции 40 акции / / /
	- Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор: Ивица Стојановски, претседател Димитар Сулев, член Гроздан Делидинков, член Боштјан Кухар, независен член	209.931 акции 204.422 акции 210.054 акции 210.014 акции 210.054 акции	154.010 акции 155.658 акции 155.665 акции 154.622 акции 154.687 акции	40 акции 40 акции / 40 акции /
<b>4</b>	<u>Отповикување на членовите на Надзорен одбор и избор на нови членови на Надзорен одбор</u> - Одлука за отповикување на членовите на Надзорен одбор - Одлука за избор на нови членови на Надзорен одбор: Ивица Стојановски, член Ристо Спиrowsки, независен член Георги Велевски Гроздан Делидинков Коста Костадиновски	256.345 акции 201.309 акции 204.309 акции 204.309 акции 202.877 акции 202.877 акции	4.084 акции 31.665 акции 14.934 акции 65 акции 60 акции 14.864 акции	/ / / 14.719 акции 14.719 акции /
<b>5</b>	Распоредување на добивката од работењето за деловната 2016 година - Одлука за распоредување на нето добивката по Годишната сметка за 2016 година	209.008 акции 56,29%	112.235 акции 30,23%	/ /
<b>6</b>	Именување на овластен ревизор на годишната сметка на Друштвото за 2017 година - Одлука за именување на ревизор на годишната сметка на Топлификација АД Скопје за 2017 година	201.309 акции 54,22%	122.966 акции 33,12%	/ /

На самото собрание немаше поставени прашања од страна на присутните акционери.